

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ, со регистрирано седиште на 14, Булевар Ројал, Л-2449, Луксембург, и Друштво за производство, промет, посредување и услуги Б Н Б – КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3/А, Центар, Скопје, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 20.05.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ, со регистрирано седиште на 14, Булевар Ројал, Л-2449, Луксембург, и Друштво за производство, промет, посредување и услуги Б Н Б – КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3/А, Центар, Скопје, над Друштво за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Максим Горки бр. 3А, Центар, Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено не како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став 1 точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата 04.05.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ, со регистрирано седиште на 14, Булевар Ројал, Л-2449, Луксембург, и Друштво за производство, промет, посредување и услуги Б Н Б – КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3/А, Центар, Скопје со која Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ и Б Н Б – КОМПАНИ ДОО Скопје ќе стекнат заедничка контрола над Друштво за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Максим Горки бр. 3А, Центар, Скопје, по пат на стекнување на дел од основната главнина. Пред концентрацијата Б Н Б – КОМПАНИ ДОО Скопје е единствен содружник во ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ Скопје.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го

утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ нема регистрирано присуство во Северна Македонија. Неговите активности во Северна Македонија се во согласност со генералните цели да обезбеди финансирање за намалување на климатските промени и промовирање на одржлив економски раст, примарно преку инвестирање во мерки кои ги намалуваат потрошувачката на енергија, употребата на ресурси и CO2 емисиите.

Б Н Б – КОМПАНИ ДОО Скопје има активности во повеќе области, но главно во енергетскиот сектор. БНБ е мнозински сопственик на Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРѢИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3А, Центар, Скопје, кое управува со пет проекти за мали хидроцентрали во Северна Македонија. БНБ исто така има работено во деловните области како што се градежништво, консалтинг, итн.

ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ Скопје е друштво за посебна намена основано за градење на 36 MW ветерен парк на територијата на општините Свети Николе и Штип и има привремен статус на повластен производител.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски